



TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV



БОРОВЕЦ- СОФИЈА

2 дена/ 1 ноќ / автобус



1 ден 10.03.2018 (сабота) Скопје/ Штип - Боровец

Поаѓање за Боровец во 05:30 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип, во 07:00 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта. Пристигнување во Боровец. Посета на Дворецот Ситњаково, зимскиот ловен дворец на Цар Фердинанд I. Сместување во хотелот. Слободно време за прошетка во Боровец или користење на спа услугите во хотелот. **Вечера. Ноќевање.**

2 ден 11.03.2018 (недела) Боровец – Софија – Штип/Скопје

Појадок. Напуштање на хотелот и поаѓање кон Софија. Пристигнување во Софија, прошетка низ центарот на градот кај што ќе можете да ги видите: Црквата Св. Александар Невски, Софискиот Универзитет - Св. Климент Охридски, Народниот Театар на Бугарија, Руската црква Св. Николај, Плошадот Александар Бетенберг, Црквата Св. Софија. Слободно време за индивидуална прошетка по познатата улица Витоша. Посета на шопинг центар. Поаѓање за Македонија. Пристигнување во Штип/ Скопје во вечерните часови.

цена : 3.990,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено :

- превоз со туристички автобус
- појадок во режија на агенцијата првиот ден
- 1 ноќевања на база полупансион (појадок и вечера) во хотел 4* во Боровец (користење на спа услугите на хотелот)
- посета на Софија
- организација и водство на програмата со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- влезница за посета на дворецот на кнез Фердинанд – околу 2 евра (се плаќа на лице место)
- патничко осигурување-100 ден (*задолжително*)
- влезници за културно –историските споменици

Општи напомени :

- ТА Фериял Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Пријавување до 24.02.2018

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!

Важат општите услови за патување на Т.А. Фериял Кашиков и СКТМ